



Проектот е финансиран од
Фондација Отворено општество-Македонија



Јавен настан

*за промоција на Анализата за сеопфатна оцена на спроведувањето на
Стратегијата за реформа на правосудниот сектор (2017 – 2022)*

Датум

15 ноември (вторник)

Место и формат

Zoom платформа (линк за регистрација:

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_eyE2nLi6RRCv8bNtjr_aXA)

Контекст

Периодот планиран за спроведување на Стратегијата за реформа на правосудниот сектор започна во 2017 година, а завршува во 2022 година. Блупринт – групата редовно го следеше спроведувањето Стратегијата во изминатите години и годинава, како и активно подготвуваше анализи, извештаи и останати документи со кои и ги презентираше наодите од мониторингот на јавноста и ги приближи граѓаните поблиску до процесот на реформа на правосудниот сектор. Анализата за сеопфатна оцена на спроведувањето на Стратегијата има за цел да даде сеопфатна и независна оценка на овој процес и да понуди препораки врз основа на наодите, кои би можеле да се вметнат во следната Стратегија за реформа на правосудниот сектор.

На овој настан накусо ќе бидат презентирани наодите од Анализата и препораките кои произлегоа од неа, а поширока тематска дискусија ќе се развие на завршната конференција на проектот на Блупринт – групата насловен „За правда – граѓански придонес за унапредување на правосудството“, која ќе се одржи во декември оваа година.

ПРОГРАМА

10.00-10.20	Воведни обраќања <ul style="list-style-type: none">- Нада Наумовска, постара програмска координаторка, Фондација Отворено општество – Македонија- Ардита Абазии Имери, програмска координаторка, Институт за европска политика
10.20-11.40	Презентација на клучните наоди од Анализата <ul style="list-style-type: none">- Јелена Кадриќ, извршна директорка, Институт за човекови права- Гоце Коцевски, програмски директор, Македонско здружение на млади правници- Беба Жагар, истражувачка, Институт за европска политика- Жарко Хаџи-Зафиров, програмски директор, Центар за правни истражувања и анализи- Тона Карева, правна советничка, Хелсиншки комитет за човекови права



Проектот е финансиран од
Фондација Отворено општество-Македонија



	<p>- Дарко Аврамовски, извршен директор, Коалиција Сите за правично судење</p> <p>Модератор: Ардита Абази Имери, програмска координаторка, Институт за европска политика</p>
11.40-12.00	<i>Завршни забелешки и дискусија</i>

Работен јазик на настанот е македонски.

Настанот ќе биде отворен за медиуми.